


Изложбата е конципирана на две главни тематски целини - Кратово и Кратовско од најстарите времиња до крајот на XIX век и Кратово и Кратовско од крајот на XIX век до Втората светска војна.



Пишува: Милева ЛАЗОВА



СААТ КУЛАТА ВО КОЈА Е ПОСТАВЕНА ИЗЛОЖБАТА

Во Кратово, во познатата Саат кула е поставена постојана музејска изложба "Кратово низ вековите". Поставаката ја отвори претседателот на Собранието на Република Македонија, господинот Љубиша Георгиевски, а автори на изложбата се проф. д-р Зоран Тодоровски и м-р Мирјана Нинчовска.

"Кратово низ вековите" е сместена во средновековната Саат кула, во која се презентирани најзначајните дела од материјалната култура, кои се наоѓаат на подрачјето на Кратово и на Кратовско, како и најважните историски настани, процеси и личности.

Изложбата е конципирана на две главни тематски целини - Кратово и Кратовско од најстарите времиња до крајот на XIX век и Кратово и Кратовско од крајот на XIX век до Втората светска војна.

Во првиот дел, кој го опфаќа периодот на кратовската историја од најстарите времиња до крајот на XIX век презентиранио е најзначајното културно-историско богатство, како и најважните моменти од историските, културните и просветните состојби од овој регион.

"Градот Кратово и неговата околина имаат богато историско, духовно и културно минато. Самиот град има статус на административен, рударски, трговски и културен центар во североисточниот дел на Македонија. Настанокот на Кратово се поврзува со почетоците на рударството и станал еден од водечките рударски центри во Македонија, што овозможило постоење на монетоковачница, во која биле ковани византиски, римски, српски и турски монети. Поволните историски, економски и црковни состојби во средниот век во Кратово придонеле да се развие богата книжевна дејност, позната како Кратовска книжевна школа", велат подготвувачите на изложбата, Тодоровски и Нинчовска.

Кратовчани биле едни од организаторите на првите востанија во Македонија против османлиското востание,

ГРАД-МУЗЕЈ НА ДУХОВНО И К

ОСНОВАЊЕ НА КРАТОВСКИОТ РЕВОЛУЦИОНЕРЕН РЕОН НА ТМОРО



КРАТОВО НА ПОЧЕТОКОТ НА XIX ВЕК

предводено од бунтовниот кратовчанец Карпош. Просветата во Кратовско од почетокот на XIX век бележи значаен развој со многу училишта и учители. На изложбата е спомнат и достоинствениот

и храбар Ѓорѓи Кратовски, денешниот заштитник на градот.

Во вториот дел од поставката опфатен е периодот на историјата на Кратово и на Кратовско до почетокот на Вто-



рата светска војна. Презентирани се најзначајните настани, појави и личности од револуционерно-ослободителното движење, со сите свои специфични општествено-политички, културни, просветни и црковни состојби. Како што понатаму велат приредувачите на изложбата, Кратово е еден од првите македонски градови, во кои во 1895 година е основан револуционерен комитет на Македонската револуционерна организација. Се спомнуваат имињата на Јосиф Даскалов, Марко Секулички, учителот Глигор Манасиев, игуменот на Лесновскиот манастир - Козма, Иван Шатев, Павел Шатев... Од 1903 година биле формирани и дејствувале повеќе чети на Организацијата, а од тој период е зачувано и знамето на Кратовскиот револуционерен реон од 1903 година.

За време на Балканските војни, во Првата светска војна и во периодот меѓу двете светски војни, кратовскиот крај доживеал многу катастрофи и поробувања, кои влијаеле на севкупниот општествено, политички, културен живот на кратовчани.

БОГАТО ИСТОРИСКО, КУЛТУРНО МИНАТО



РЕВОЛУЦИОНЕРНО КРАТОВО



ИСТОРИЈАТА НА ГРАДОТ